



# СЛУ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ  
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

# К

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 22 јуни 1988  
Скопје  
Број 24  
Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 600 ден. Жиро сметка 48100-600-12400

396.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2011/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАВРШНА СМЕТКА

#### ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1987 ГОДИНА

##### I. ОПШТ ДЕЛ

###### Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи, износот на издвоените средства во постојаната резерва и разликата меѓу остварените приходи и расходи во 1987 година изнесуваат:

	Планирани	Остварени
— приходи	105.248.000.000	101.907.858.338
— расходи	104.588.000.000	101.265.694.283
— постојана резерва	660.000.000	641.901.000
— вишок на приходи		263.053

###### Член 2

Вишокот на приходите во износ од 263.053 динари ќе се пренесат како приход на Републичкиот буџет за 1988 година.

###### Член 3

Планираните и остварени приходи по видови и нивниот распоред по намени се искажуваат во Билансот за извршување на Буџетот, кој гласи:

### БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

#### I. ПРИХОДИ

Ред. бр.	Конто	Видови на приходи	Планирано во Буџетот	Планирано во измените на Буџетот	Извршено
1	2	3	4	5	6
<b>1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ</b>					
<b>71. ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ</b>					
1	710	Данок на доход на ОЗТ	8.996.000.000	11.600.000.000	10.490.082.737
СЕ ГРУПА 71			8.996.000.000	11.600.000.000	10.490.082.737
<b>72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ</b>					
2	720	Данок од личен доход на работниците	12.432.000.000	17.500.000.000	16.127.545.778
3	721	Данок од личен доход на работните луѓе што самостојно вршат дејности со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните и од самостојно вршење на професионални дејности	37.000.000	37.000.000	177.038.216
4	723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	600.000.000	600.000.000	599.798.180
СЕ ГРУПА 72			13.069.000.000	18.137.000.000	16.904.382.174
<b>73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА</b>					
5	730	Основен данок		25.700.000.000	27.231.219.680
6	731	Посебен републички данок на промет на производи	15.504.000.000	22.300.000.000	19.970.578.460
СЕ ГРУПА 73			15.504.000.000	48.000.000.000	47.201.798.140

1	2	3	4	5	6
75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ					
7	752	Судски такси	1.000.000.000	1.000.000.000	822.484.730
СЕ ГРУПА 75			1.000.000.000	1.000.000.000	822.484.730
77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕВНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИ- ЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОС- НОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО- ПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ					
8	770	Парични казни	750.000.000	900.000.000	1.050.387.361
9	771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	5.000.000	5.000.000	3.206.064
10	778	Други приходи	30.000.000	6.000.000.000	5.829.317.112
СЕ ГРУПА 77			785.000.000	6.905.000.000	6.882.910.537
ВКУПНО:					
НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ			39.354.000.000	85.642.000.000	82.301.658.338
2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА					
78. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ					
11	782	Дополнителни средства од Буџетот на Фе- дерацијата	19.606.000.000	19.606.000.000	19.606.200.000
СЕ ГРУПА 78			19.606.000.000	19.606.000.000	19.606.200.000
ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА			19.606.000.000	19.600.000.000	19.606.200.000
ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78)			58.960.000.000	105.248.000.000	101.907.858.338

## II. РАСХОДИ

Ред. бр.	Конто	Распоред на приходи	Планирано во Буџетот	Планирано во измените на Буџетот	Извршено
1	2	3	4	5	6
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИ- ТЕ НА УПРАВАТА					
12	400	Средства за доход на работните заедници	25.372.630.000	24.455.778.000	24.124.840.285
13	400/1	Заедничка потрошувачка	583.792.000	1.555.106.000	1.555.106.000
14	401	Средства за материјални трошоци	955.102.000	2.549.201.000	2.549.201.000
15	402	Средства за амортизација	272.140.000	662.140.000	662.140.000
СЕ ГРУПА 40			27.183.664.000	29.222.225.000	28.891.287.285
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И ДРУГИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА					
16	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, раководните ра- ботници и делегати	4.001.719.000	4.938.598.000	4.938.598.000
17	415	Средства за инвестиции за основни средства	3.185.500.000	3.525.000.000	3.525.000.000
18	416	Средства за инвестиции во објекти и опре- ма на општествениот стандард	1.020.000.000	1.024.362.000	1.024.362.000
19	417	Средства за отплата на кредити	1.840.000.000	2.151.000.000	1.974.401.000
20	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	3.282.917.000	3.816.917.000	3.373.521.000
СЕ ГРУПА 41			13.330.136.000	15.455.877.000	14.835.882.000
42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА					
21	420	Средства за потребите на народната од- брана	5.020.000.000	5.020.000.000	5.020.000.000
СЕ ГРУПА 42			5.020.000.000	5.020.000.000	5.020.000.000

1	2	3	4	5	6
	43	— СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ПОБРЗОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА			
22	431	Компензации, регреси и надомести	1.650.000.000	2.388.000.000	2.387.675.000
23	432	Средства за инвестиции во стопанството	526.000.000	182.000.000	181.229.000
24	433	Други потреби и интервенции во стопанството	4.880.800.000	10.745.800.000	9.302.000.000
25	435	Средства за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја надвор од територијата на ОПЗ	150.000.000	150.000.000	80.000.000
		СЕ ГРУПА 43	7.206.800.000	13.465.800.000	11.950.904.000
	44	— ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ			
26	440	Придонес за Буџетот на Федерацијата		33.899.000.000	33.386.958.000
27	445	Дополнителни средства за буџетот на општините	1.412.000.000	1.819.000.000	1.819.000.000
		СЕ ГРУПА 44	1.412.000.000	35.718.000.000	35.205.958.000
	45	— СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ			
28	450	Средства за образование и воспитување	551.750.000	31.750.000	31.750.000
29	451	Средства за наука	67.500.000	83.700.000	83.700.000
30	452	Средства за култура	148.050.000	148.050.000	147.050.000
31	454	Средства за социјална и детска заштита	1.771.600.000	3.067.600.000	2.815.600.000
32	456	Средства за здравствена заштита и здравствено осигурување	478.100.000	478.100.000	478.100.000
33	457	Средства за пензиско и инвалидско осигурување	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
34	458	Средства за остварување на основните права на борците, воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци	500.000	500.000	210.000
35	459	Средства за други општествени дејности	27.900.000	127.900.000	127.900.000
		СЕ ГРУПА 45	4.145.400.000	5.037.600.000	4.784.310.000
	46	— СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ			
36	461	Средства за општествено-политичките и општествените организации	382.000.000	496.000.000	496.000.000
		СЕ ГРУПА 46	382.000.000	496.000.000	496.000.000
	47	— ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ			
37	470	Издвојување во постојната буџетска резерва	160.000.000	660.000.000	641.901.000
		СЕ ГРУПА 47	160.000.000	660.000.000	641.901.000
	48	— ДРУГИ РАСХОДИ			
38	483	Расходи за обврски од претходната година	20.000.000	20.000.000	14.770.000
39	488	Тековна буџетска резерва	100.000.000	152.498.000	66.583.000
		СЕ ГРУПА 48	120.000.000	172.498.000	81.353.000
		ВКУПНО РАСХОДИ (од 11 до 37)	58.960.000.000	105.248.000.000	101.907.595.285

## Член 4

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

397.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судските такси, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-21014  
21 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ,  
Скопје

Претседател  
Јездимир Богдански, с. р.  
Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ****Член 1**

Во Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ број 29/86), во член 6 став 3 износот „500“ се заменува со износот „1.500“.

**Член 2**

По член 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

**„Член 12-а**

Дел од средствата остварени од републичките судски такси што се приход на Републичкиот буџет во висина од 50% се користат како наменски средства за изградба, доградба, адаптација и поголеми поправки на згради на правосудните органи, казнено-поправните и воспитно-поправните установи и за опременување на овие органи и установи.

Средствата од став 1 на овој член се користат според програма што ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За реализација на програмата од став 2 на овој член се грижи Републичкиот секретаријат за правосудство и управа“.

**Член 3**

Во член 31 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“.

**Член 4**

Во член 32 ставовите 2 и 3 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“.

**Член 5**

Во член 33 точка 1 износот „3.000“ се заменува со износот „30.000“; во точка 3 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“; во точка 4 износот „2.000“ се заменува со износот „25.000“; во точка 5 износот „10.000“ се заменува со износот „100.000“; во точка 6 износот „10.000“ се заменува со износот „100.000“; во точка 7 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“; и во точка 8 износот „7.000“ се заменува со износот „25.000“.

**Член 6**

Во член 34 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“.

**Член 7**

Во член 35 алинеја 1 износот „20.000“ се заменува со износот „200.000“; во алинеја 2 износот „50.000“ се заменува со износот „500.000“; и во алинеја 3 износот „100.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

**Член 8**

Во член 39 износот „500“ се заменува со износот „2.500“.

**Член 9**

Во член 40 износот „5.000“ се заменува со износот „50.000“.

**Член 10**

Во член 47 став 4 износот „100“ се заменува со износот „1.000“, а износот „10.000“ се заменува со износот „30.000“.

**Член 11**

Во член 49 износот „100“ се заменува со износот „500“.

**Член 12**

Член 57 се менува и гласи:

**„Член 57****ТАКСЕНА ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ  
ТАКСИ****I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА****1. Поднесоци****Тарифен број 1**

1. За тужба, противтужба и за предлог за повторување на постапката според вредноста на предметот на спорот, се плаќа следнава такса:

	до 20.000 динари	2.000
од 20.000 до 30.000 динари		2.500
од 30.000 до 40.000 динари		3.000
од 40.000 до 50.000 динари		3.500
од 50.000 до 100.000 динари		5.000
од 100.000 до 200.000 динари		10.000
над 200.000 динари		10.000

динари и на секој започнат динар над 200.000 динари уште 2%, а најмногу до 500.000 динари.

2. За предлог за извршување или обезбедување или издавање на привремена мерка, за приговор против платен налог, за приговор во извршна постапка, за предлог за враќање во поранешна состојба, за предлог за обезбедување на докази, за одговор на жалба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број.

3. За жалба против пресуда и за жалба против решение за спорови поради смеќавање на посед се плаќа двоен износ на такса од точка 1 на овој тарифен број.

4. За жалба против решение се плаќа такса од точка 1 на овој тарифен број.

5. За предлог за изведување на нови докази кои не се предложени со тужбата, односно со писмениот одговор на тужбата или со приговор против платениот налог кој предизвикал закажување на нова расправа, односно рочиште, се плаќа такса во висина од 30% од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не помалку од 1.000 динари, а најмногу 3.000 динари во постапката пред судовите од општа надлежност, а во постапката пред стопанските судови не помалку од 5.000 динари и не повеќе од 15.000 динари.

6. За спогодбен предлог за развод на брак се плаќа такса во висина на таксата за тужба за развод на брак.

**Забелешка:**

1) за тужбите во кои е ставен предлог за издавање на платен налог, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

2) ако поднесоците се примени на записник во судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на записник во текот на расправата, се плаќа такса предвидена за односниот поднесок. Не се наплатува посебна такса за препишување од тарифен број 20, ако записникот треба да се состави во повеќе примероци;

3) ако во тужбата е ставен предлог за издавање на привремена мерка, односно наредба или кога во жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна состојба, покрај таксата за тужбата односно жалбата се плаќа и такса за односниот предлог;

4) за предлог за дозвола за извршување или за издавање привремена мерка односно наредба, се плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе средства за извршување, односно обезбедување без оглед дали тие истовремено или дополнително се вршат;

5) за предлог за признавање одлука на странски суд во статусните работи, се плаќа такса во износ од 2.000 динари, а за жалба против решението донесено по предлог — 4.000 динари;

6) за жалба против решение на првостепен суд, се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решението што подлежи на плаќање на такса според тарифниот број 2;

7) за жалба против решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 5.000 динари;

8) за предлог за обид за порамнување (член 324 од Законот за процесната постапка), се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 5.000 динари;

9) ако учесникот во постапката стави предлог за изведување на нови докази кои предизвикале закажување на ново рочиште, ја плаќа таксата од точка 3 на овој тарифен број; и

10) за поднесоците што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса.

## 2. Одлуки

### Тарифен број 2

1. За првостепена пресуда, како и за решение за спорови поради смеќавање на posed, според вредноста на предметот на спорот се плаќа такса од точка 1 на тарифниот број 1.

2. За пресуда поради изостанок, како и за пресуда врз основа на признание, донесени на подготвително рочиште односно на првото рочиште за главна расправа, ако подготвителното рочиште не е одржано, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број.

3. За решение за отфрлање на тужба на подготвително рочиште (член 288 став 2 од Законот за процесната постапка) или во текот на првостепена постапка, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 5.000 динари.

4. За решение за издавање на платен налог, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број.

5. За решение по предлог за дозвола за извршување или обезбедување или привремена мерка односно наредба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, а ако ова решение се донесува врз основа на странски извршни исправи, полна такса од точка 1 на овој тарифен број.

6. За решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не повеќе од 2.500 динари.

### Забелешка:

1) обврската за плаќање на такса за првостепената одлука не зависи од тоа дали одлуката станала правосилна;

2) за првостепените одлуки што не се наведени во овој тарифен број, како и за одлуките на судот од втор и трет степен не се плаќа такса;

3) ако повисокиот суд ја укине одлуката на понискиот суд и предметот го врати на повторно расправање на понискиот суд, платената такса за укинатата одлука се пресметува во новата одлука или во порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врховниот суд на Македонија ќе го уважи барањето за заштита на законитоста. Исто така, таксата платена за првостепената одлука што е укината по повод усвоениот предлог за враќање во поранешна состојба или за предлог за повторување на постапката, ќе се пресмета во таксата за новата одлука што ќе биде донесена по враќањето во поранешна состојба, односно повторувањето на постапката

Ако при пресметувањето се утврди дека таксата платена за првата одлука е поголема од таксата што треба да се плати за втората одлука, разликата од овие такси не се враќа;

4) за дополнителна пресуда или решение не се плаќа такса, ако за одлуката што е дополнета е платена такса според полната вредност на предметот на спорот;

5) ако во текот на процесот е донесена меѓупресуда се плаќа такса на полниот износ на вредноста на предметот на спорот. Во таков случај нема да се плаќа такса за конечната одлука што ќе биде донесена по меѓупресудата;

6) ако во текот на процесот е донесена делумна пресуда, се плаќа такса според вредноста на барањето за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука се плаќа според вредноста на остатокот на спорниот предмет што не е опфатен со делумната пресуда;

7) таксата за платен налог се пресметува во таксата за одлуката на судот што ќе биде донесена по повод приговорот против платниот налог, односно во таксата за порамнување, ако процесот не заврши со пресуда;

8) такса за одлука по предлог за дозвола за извршување, односно обезбедување или привремена мерка односно наредба, како и такса за одлука по повод на тужба во која е ставен предлог за издавање на платен налог (членовите 446 и 447 од Законот за процесната постапка) се плаќа при поднесување на предлогот, односно тужбата;

9) таксата од точка 3 на овој тарифен број не се плаќа за решение за отфрлање на тужба што ќе се донесе во текот на претходното испитување на тужбата (член 282 од Законот за процесната постапка);

10) за пресуда на судот од прв степен што е донесена во врска со противтужба, се плаќа такса како да е посебно расправано за противтужбата;

11) ако заради заедничко расправање се спонени повеќе процеси, таксата за пресудата се плаќа посебно за секој спор, како да не постои спојување на повеќе процеси; и

12) за решение донесено по предлог за признавање на одлука од странски суд во статусните работи се плаќа такса во износ од 2.500 динари.

## 3. Порамнување

### Тарифен број 3

За судско порамнување во текот на првостепената постапка, според вредноста за која странките се спогодиле, се плаќа половина од таксата од точка 1 на тарифниот број 1.

### Забелешка:

1) ако со меѓупресуда е одлучено за основот на барањето, а потоа се склучи порамнување на износот на барањето, не се плаќа такса за порамнување;

2) за првиот препис од записникот за порамнувањето што на странката ѝ се издава на нејзино барање, не се плаќа такса; и

3) ако предметот на порамнување е непроцеслив, за порамнувањето се плаќа такса во износ од 3.000 динари.

## II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА

### Тарифен број 4

За жалба против одлука на суд од прв степен се плаќа такса во износ од 2.500 динари.

### Тарифен број 5

За судско порамнување во вонпроцесната постапка се плаќа такса предвидена во тарифниот број 3.

## III. ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ИЛИ НА ИМОТ НА ИМАТЕЛИ НА ДУКАНИ

### 1. Поднесоци

#### Тарифен број 6

1. За предлог за отворање на постапка за присилно порамнување над организација на здружениот труд, односно имател на дуќан, се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

2. За предлог за отворање на стечај над организација на здружениот труд, односно над имот на имател на дуќан, се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

3. За пријава на доверителите во постапка за стечај, редовна ликвидација и присилно порамнување, се плаќа такса според вредноста на побарувањето.

	до 20.000 динари	2.000
од 20.000	до 30.000 динари	2.500
од 30.000	до 50.000 динари	3.500
од 50.000	до 100.000 динари	4.000
	над 100.000 динари	5.000

4. За жалба против одлуката на стечајниот совет и советот за редовна ликвидација и советот за присилно порамнување, се плаќа такса во износ од 10.000 динари.

Забелешка:

1) како основа за плаќање такса на пријава од доверители се зема износот на побарувањето што го пријавува доверителот, при што ќе се земе дека условеното побарување не е условено. Ако еден доверител пријави повеќе побарувања, таксата се плаќа во вкупниот износ на тие побарувања. Ако доверителот дополнително го намали пријавеното побарување, такса се плаќа според висината на намаленото побарување до моментот на намалувањето;

2) такса не се плаќа:

— за поднесоци од стечајниот управител и

— за поднесоци што не се означени во овој тарифен број и прилозите кон поднесоците; и

3) таксата по овој тарифен број и тарифниот број 7 се плаќа во стечајната постапка, постапката за редовна ликвидација и присилно порамнување над субјектите определени со закон и нивните доверители.

Тарифен број 7

Паушална такса се плаќа:

1. Во стечајната постапка, постапката за редовна ликвидација и присилно порамнување, од вкупните износи што се употребени или што стојат на располагање за намиравање на долговите на стечајната маса, односно ликвидационата маса 2%, но не повеќе од 150.000 динари (тарифен број 1).

2. Во постапката за присилно порамнување од вкупните износи за кои е постигнато порамнувањето 1%; но не повеќе од 150.000 динари (тарифен број 1 точка1).

Забелешка:

1) паушалната такса се смета како долг на стечајната маса, односно ликвидационата маса. Оваа такса е должен да ја положи стечајниот управител, односно ликвидациониот управител по правосилноста на одлуката за главна делба односно одлуката за намиравање на доверителите во ликвидационата постапка;

2) ако е преземена санација на организација на здружениот труд и на други субјекти определени со закон во текот на стечајната постапка, се плаќа половина од паушалната такса од овој тарифен број. Оваа такса, ако е одредена привремена мерка, должен е да ја плати привремениот управител. Ако не е одредена привремена мерка, таксата е должна да ја плати самата организација на здружениот труд и субјектот определен со закон за кој е преземена санацијата. Оваа такса се плаќа според гарантираниот износ на санаторот;

3) паушалната такса за присилно порамнување ја плаќа организацијата на здружениот труд, субјектот определен со закон, како и имателот на дуќан во чија полза е одобрено порамнувањето; и

4) паушалната такса според овој тарифен број се плаќа во рок од 15 дена од денот на доставувањето на налогот за плаќање на таксата.

#### IV. УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Ова поглавје го опфаќа уписот во судскиот регистар на субјектите определени во член 448 од Законот за здружениот труд.

Во судскиот регистар задолжително се запишуваат организациите на здружениот труд, деловните заедници, заедниците за осигурување на имоти и лица, банките и другите финансиски организации, работните заедници што со самоуправни спогодба или со друг самоуправен општ акт се овластени да стапуваат во промет со трети лица, како и другите субјекти определени со закон (во натамошниот текст: субјекти на уписот).

#### 1. Поднесоци

Тарифен број 8

За поднесок за упис во судскиот регистар на субјектите на уписот се плаќа такса во износ од 2.500 динари.

Забелешка:

1) такса според овој тарифен број не се плаќа за поднесок со кој се пријавува упис за отворање на постапка за присилно порамнување, односно за отворање на стечајна постапка;

2) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи за ист субјект на уписот, се плаќа само една такса од овој тарифен број;

3) за поднесоците што не се означени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса; и

4) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки.

#### 2. Упис во судскиот регистар

Тарифен број 9

1. За упис на актот за основање, организирање, конституирање и престанување на субјектот на уписот, се плаќа такса во износ од 10.000 динари.

2. За упис на овластено лице на раководниот орган или друго овластено лице со самоуправниот општ акт на субјектот на уписот, без оглед дали се врши промена на веќе запишаните лица или не, се плаќа такса за секое лице по 1.000 динари.

3. За упис на промена на фирма односно назив, како и за промена на дејноста или видот и обемот на одговорноста во правниот промет со трети лица или видот и обемот на одговорноста за обврските на другите организации на здружениот труд утврдени со самоуправни спогодба за здружување, се плаќа такса во износ од 10.000 динари.

4. За упис на секоја настаната промена за за пишаните податоци во регистарот, се плаќа такса во износ од 2.000 динари.

Забелешка:

1) кога повеќе организации на здружениот труд се здружуваат во една, покрај таксата за поднесокот, се плаќа и такса за упис на здружување според став 4 на овој тарифен број за секоја здружена организација на здружениот труд, и за запишување на основната организација на здружениот труд, се плаќа такса според тарифниот број 8 точка 1 и тарифниот број 9 точка 1 до 3;

2) кога седиштето на организацијата на здружениот труд се преместува на подрачје на ист стопански суд, се плаќа такса од тарифниот број 8 точка 1, како и од точка 4 од овој тарифен број;

Кога седиштето на организацијата на здружениот труд се преместува од подрачје на еден на подрачје на друг стопански суд, се плаќа такса како при регистрација на основната организација на здружениот труд според тарифниот број 8 став 1 и тарифниот број 9 точка 1 до 3;

3) за упис на привремена мерка или отворање на постапка за редовна ликвидација и присилно порамнување, односно отворање на стечајна постапка не се плаќа такса;

4) ако со еден поднесок се бараат повеќе уписи, такса се плаќа за секој упис посебно;

5) за упис на промена на раководен орган или на друго овластено лице со самоуправниот општ акт, се плаќа такса од став 4 на овој тарифен број;

6) таксата од точка 2 на овој тарифен број се плаќа само ако уписот на раководниот орган или

на друго овластено лице со самоуправниот општ акт се бара по уписот на актот за основање на организацијата на здружениот труд;

7) одредбите од точка 1 до 4 на овој тарифен број и забелешките на овој тарифен број се применуваат согласно на другите субјекти определени со закон; и

8) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

### 3. Објавување

#### Тарифен број 10

За доставување на запишаните податоци заради објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

#### Забелешка:

1) за објавување на податоци чие запишување е барано со еден поднесок, се плаќа само една такса од овој тарифен број;

2) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## V. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА

### 1. Поднесоци

#### Тарифен број 11

1. За приватна тужба и за противтужба се плаќа такса во износ од 10.000 динари.

2. За предлог за враќање во поранешна состојба се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

3. За жалба против пресуда на суд од прв степен и за жалба против решение со кое е изречено судска опомена се плаќа такса во износ од 7.500 динари.

4. За барање за повторување на кривичната постапка се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

#### Забелешка:

1) ако кривичната постапка се води во смисла на член 32 од Законот за кривичната постапка (единствена постапка), во случај кога едниот поднесок се однесува на повеќе приватни тужители, или на повеќе обвинети или со поднесокот се опфатени повеќе кривични дела на еден обвинет, се плаќа една такса;

2) за поднесок со кој кривичната постапка се проширува на други кривични дела спрема ист обвинет за кој се гони по приватна тужба, се плаќа такса според точка 1 на овој тарифен број; и

3) за поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците, не се плаќа такса.

### 2. Одлука

#### Тарифен број 12

За пресуда на суд од прв степен и за решение со кое се изрекува судска опомена, се плаќа такса во износ од 15.000 динари.

#### Забелешка:

1) за првостепена пресуда или за решение со кое се изрекува судска опомена, се плаќа една такса без оглед на бројот на приватните тужители и на бројот на кривичните дела што се опфатени со една пресуда односно решение;

2) ако за повеќе кривични дела на едно лице поради раздвојување на постапката (член 32 од Законот за кривичната постапка) се донесени пресуди од страна на ист суд, за пресудата се плаќа една такса;

3) ако со пресуда е одбиена тужбата поради ненадлежност на судот, платената такса за оваа пресуда ќе се пресмета во таксата за пресудата на надлежниот суд. Ако пресметаната такса е поголема, разликата не се враќа. Ако по жалба, предлог за враќање во поранешна состојба или по предлог за повторување на кривичната постапка пресудата се укине, таксата платена за укинатата пресуда ќе се пресмета во таксата за новата првостепена пресуда; и

4) за првостепени одлуки што не се наведени во овој тарифен број и за одлуки на судот од втор степен не се плаќа такса.

## 3. Кривична постапка според Законот за печатот и другите средства за информирање

#### Тарифен број 13

Во постапката според Законот за печатот и другите средства за информирање се плаќаат такси предвидени во тарифните броеви 11 и 12 од оваа тарифа во двоен износ.

## VI. ПОСТАПКА ПО УПРАВНИ СПОРОВИ

### 1. Поднесоци

#### Тарифен број 14

1. За тужба против управен акт се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

2. За тужба за повторување на постапка се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

#### Забелешка:

1) за предлог за издавање на решение со кое се заменува управен акт и за други поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилози кон поднесоците, не се плаќа такса;

2) за поднесоци во управно-сметководните спорови и во споровите по девизни работи се плаќа такса од овој тарифен број зголемен за три пати; и

3) такса од точка 1 на овој тарифен број се плаќа за барање од член 20 на Законот за управните спорови.

### 2. Судски одлуки

#### Тарифен број 15

За пресуда во постапка во управен спор се плаќа такса, и тоа:

1. Ако предметот на спорот е проценлив, од вредноста на спорниот предмет 1%, но најмногу 10.000 динари; и

2. Ако предметот на спорот е непроценлив, 3.000 динари.

#### Забелешка:

1) таксата од точка 1 на овој тарифен број не може да биде помала од 5.000 динари;

2) ако предметот на спорот е делумно проценлив, а делумно е непроценлив, такса се плаќа како да е предметот проценлив.

Кога се во прашање работи од инвалидското осигурување, работи од социјалното осигурување, старателството, посвојувањето и социјалната помош, такса за пресудата се плаќа како за предметот од непроценлива вредност:

3) во спорови по девизни работи во управно-сметководни спорови се плаќа такса за пресуда 2% од вредноста на предметот на спорот, ако е тој проценлив, но не повеќе од 50.000 динари; и

4) за одлуки што не се наведени во овој тарифен број не се плаќа такса.

## VII. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ

### 1. Судски уверенија и потврди

#### Тарифен број 16

1. За поднесок со кој се бара издавање на уверение се плаќа такса во износ од 200 динари.

2. За уверение се плаќа такса во износ од 500 динари.

#### Забелешка:

1) ако со едно уверение се сведочат повеќе факти, особини, односи или околности се плаќа една такса;

2) за потврда дека таксата е платена, издадена во форма на уверение, се плаќа такса од овој тарифен број. Не се плаќа такса ако се издава само признаница на платената такса;

3) не се плаќа такса од овој тарифен број за потврда што ја издава судот на странката, сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и друго лице, за остварување надомест за изгубена заработувачка поради отсуствување од работа по покана од судот;

4) за потврда на правосилност или извршност која се става на судски отправок не се плаќа такса;

5) такса од точка 1 на овој тарифен број се плаќа и за телефонските поднесоци, како и за секој дополнителен поднесок со кој се дополнува или менува првобитниот поднесок;

6) таксата за уверението се лепи на поднесокот со кој се бара издавање на уверение;

7) ако уверението се издава во два или повеќе примероци, за вториот и секој натамошен примерок се плаќа половина од таксата на овој тарифен број;

8) за поднесок со кој се бара издавање на уверение заради остварување право на додаток за деца или за остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување, како и за самото уверение, не се плаќа такса; и

9) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## 2. полномошно

### Тарифен број 17

1. За издавање усно полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 1.500 динари.

2. За усно отповикување или отказ на полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

3. За судско известување на отповикување или отказ на полномошно се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

#### Забелешка:

1) ако повеќе лица овластени за потпишување на правно лице му издаваат полномошно на еден застапник се плаќа такса за едно полномошно;

2) не се плаќа такса за писмено полномошно што му се поднесува незаверено на судот како доказ за застапување;

3) не се плаќа такса од овој тарифен број за издавање на усно полномошно на записник пред судот во кривичната постапка за дела кои се гонат по службена должност и во постапка за стопански престапи;

4) таксата според овој тарифен број се лепи на судскиот записник;

5) за издавање на усно полномошно според точка 1 на овој тарифен број се плаќа една такса и кога повеќе лица истовремено му издаваат полномошно на едно лице или на поголем број лица; и

6) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## 3. Разгледување на списи

### Тарифен број 18

За разгледување на судски списи се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

#### Забелешка:

1) не се плаќа такса за разгледување на списи по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледа странката или нејзин застапник односно полномошник;

2) таксата се лепи на списокот кој се разгледува, при што работникот во судот потврдува дека списокот е разгледан;

3) за писмено или усно барање за дозвола за разгледување на списи не се плаќа такса; и

4) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## 4. Преписи

### Тарифен број 19

1. За препишување на судски акти, како и за препишување на акти од збирка на исправи, што ги извршил судот по барање на странката, се плаќа такса од полутабак на оригиналот во износ од 5.000 динари.

2. Ако истовремено судскиот препис се заверува, се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

3. За писменото или усното барање да се изврши препишување се плаќа такса во износ од 250 динари.

#### Забелешка:

1) таксата за препис се лепи на молбата со која е барано препишување, а во случај на усна молба, на списокот;

2) ако препишувањето се врши на странски јазик, таксата од овој тарифен број се зголемува за 50%;

3) за препис на записник (од претрес, расправа или рочиште), кој е изготвен истовремено со составувањето на изворникот, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

4) таксата за заверка на потпис, ракопис или препис ја плаќа лицето што бара заверка;

5) како полутабак се подразбира лист хартија од две страници во нормална канцелариска големина, и

6) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## 5. Изводи од јавни книги

### Тарифен број 20

За изводи од регистарот на организациите на здружениот труд и другите субјекти определени со закон, кога се издаваат по барање на странката, се плаќа такса од полутабак во износ од 500 динари.

#### Забелешка:

1) ако изводот го составила странката и му го поднела на судот на потврда, се плаќа половина од таксата на овој тарифен број;

2) за писмено или усно барање на странката да ѝ се издаде извод не се плаќа такса;

3) за изводи од таписки и други јавни книги што се издаваат на странките за остварување право на додаток на деца или заради остварување право од здравствено, инвалидско или пензиско осигурување не се плаќа такса; и

4) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).

## 6. Правна помош

### Тарифен број 21

За поднесок кој се предава усно на записник пред судот, се плаќа такса според тарифниот број за односниот поднесок.

## 7. Други предмети

### Тарифен број 22

1. За предлог на странката судот да определи судија или претседател на избран суд (член 475 ставите 1 и 2 од Законот за процесната постапка), се плаќа такса во износ од 2.500 динари.

2. За предлог за изземање на судија на избран суд (член 477 од Законот за процесната постапка) се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

3. За ставање на потврда за правосилност и извршност на пресуда и на извршина пресуда на избран суд, се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

#### Забелешка:

1) не се плаќа такса од точка 1 на овој тарифен број ако предлогот за назначување на претседател на избран суд го поднел избран судија (член 475 од Законот за процесната постапка); и

2) таксата од овој тарифен број се плаќа во таксени марки (член 6 од овој закон).



## Тарифен број 23

За опомена со која некој се повикува да плати такса што бил должен да ја плати и без опомена се плаќа такса во износ од 1.000 динари“.

## Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1988 година, освен одредбата од член 12-а, која ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

## 398.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2012/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА**

## Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/88), во член 1 во заградата зборовите: „75/87 и 87/87“, се заменуваат со бројот „31/88“.

## Член 2

Во член 2 ставот 1 се менува и гласи:

„Забраната на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во периодот јануари — јуни, јануари — септември и јануари — декември 1988 година се утврдува во процент на пораст во однос на остварените средства во истиот период во 1987 година, зголемени најмногу до:

	јануари — јуни	јануари — септември	јануари — декември
— Републичкиот буџет	137,4	131,4	112,4
— Општинските буџети	136,1	130,1	111,1
— Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита	142,5	135,0	117,5
— Општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита	142,2	137,1	117,8
— Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата	156,5	144,1	131,5
— Општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата	156,5	144,1	131,5
— Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование	155,6	149,6	130,6
— Општинските самоуправни интересни заедници за основно образование	155,6	149,6	130,6
— Републичката самоуправна интересна заедница за насочено образование	164,5	158,5	139,5
— Републичката самоуправна интересна заедница на културата	153,0	145,0	128,0
— Општинските самоуправни интересни заедници за културата	161,8	154,0	136,8
— Републичката самоуправна интересна заедница за научни дејности	158,0	150,0	133,0
— Општинските самоуправни интересни заедници за физичка култура	142,5	135,0	117,5
— Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита	168,4	162,4	143,4
— Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита	168,4	162,4	143,4
— Општинските самоуправни интересни заедници за вработување	142,5	135,0	117,5

Износот добиен со примена на процентот на порастот од став 1 од овој член претставува номинален износ за потрошувачката за 1988 година.

Досегашниот став 2 станува став 3.

## Член 3

Членовите 3, 6, 7 и 8 се бришат.

## Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 399.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за

учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2018/1 Претседател  
21 јуни 1988 година на Претседателството на СРМ,  
Скопје Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ**

#### Член 1

Во Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти („Службен весник на СРМ“ број 7/83 и 27/86) во член 2-а став 2 по зборот „самопридонес“ зборот „и“ се брише и се става запирка, а точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „исплатите на инвестиции за објекти и опрема на заштитните организации и нивните работни заедници за професионална рехабилитација и вработување на инвалиди и проектите според Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија со кои ќе се врши штедење, супституција и рационално користење на електрична енергија“.

#### Член 2

Во член 4 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата здружени според одредбите на овој закон се користат и за учество во финансирањето на проектите според Програмата за штедење, супституција и рационално користење на сите видови енергија“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

400.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за внатрешни работи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2016/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

#### Член 1

Во Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ број 37/80) во член 106 зборовите: „над 30 години (жена) односно 35 години (маж) пензиски стаж од кој“ и зборовите „10 години односно“, се бришат.

#### Член 2

Во член 132 став 1 бројот „10“ се заменува со бројот „15“.

#### Член 3

Во член 161 зборовите: „10 години (жена) односно“ и зборот „(маж)“, се бришат.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

401.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за заемот за вработување,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2037  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

#### Член 1

Во Законот за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86) во член 11 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок од став 2 на овој член, за организациите на здружениот труд кои ќе овозможат зголемено користење на капацитетите, преку воведување повеќесменска работа со средствата на заемот може да се учествува до 60% од средствата намиснети за трајни обртни средства, а за инвестиции од страна на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд и средства на трудот во сопственост на граѓаните, од постојните и новооснованите договорни организации на здружениот труд и од работни организации основани од работни луѓе што се однесуваат на производството во металопработувачката дејност, производство на електрични апарати и уреди и во дел од занаетчиството и личните услуги што се однесуваат на изработка и поправка на метални и електротехнички производи и стоچارски фарми на индивидуални производители, како и во дефицитарните дејности утврдени во општи-

ната, со средствата на засемот може да се учествува до:

— 45% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку обезбедува вработување на неопределено време на двајца работници;

— 50% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку обезбедува вработување на неопределено време над двајца до пет работници;

— 55% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку обезбедува вработување на неопределено време над пет до 10 работници; и

— 60% од пресметковната вредност на инвестицијата, доколку договорната организација на здружениот труд, односно работната организација основана од работните луѓе обезбедува вработување на неопределено време над 10 работници“.

Досегашните ставови 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 402.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за приправниците,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2019/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ

#### Член 1

Во Законот за приправниците („Службен весник на СРМ“ број 13/78, 42/85 и 47/87), во член 7 алинеја 2 по зборот „на“ се додава зборот „секој“ по зборот „работници“, точката и запирката се заменуваат со точка, а алинеите 3 и 4 се бришат.

По став 1 се додаваат четири нови ставови 2, 3, 4 и 5 кои гласат:

„Организациите и заедниците се должни да примаат најмалку 50% приправници со VI<sub>1</sub> и VII<sub>1</sub> степен на стручна подготовка, од утврдената обврска според критериумите од став 1 на овој член.

Организациите и заедниците кои имаат вработено до 60 работници, должни се да примаат еден приправник со VII<sub>1</sub> степен на стручна подготовка.

Организациите и заедниците, според критериумите од ставовите 2 и 3 на овој член приемот на приправниците го вршат по вид на стручна подготовка според потребите на процесот на работата, односно дејноста на организацијата и заедницата.

Организациите за високо образование и за научно-истражувачката дејност и организациите на здружениот труд во кои се организирани истражувачко-

развијни единици, а кои согласно со овој закон се должни да примаат приправници, во бројот на примените приправници се сметаат и вработените помлади асистенти, кои за првпат засноваат работен однос“.

#### Член 2

Во член 7а став 1 се менува и гласи:

„Организациите и заедниците кои не примиле утврден број приправници, а не се ослободени од обврската, должни се да издвојуваат средства и тоа за:

— секој приправник со VI<sub>1</sub> и VII<sub>1</sub> степен на стручна подготовка, во висина на годишниот просечен чист личен доход на вработените со високо образование, остварен во стопанството на Републиката, во годината во која требало да се изврши вработувањето;

— секој приправник со III и IV степен на стручна подготовка, во висина на годишниот просечен чист личен доход на вработените со средно образование, остварен во стопанството на Републиката, во годината во која требало да се изврши вработувањето“.

#### Член 3

Во член 20 став 1 зборовите: „од 100.000 до 300.000“ се заменуваат со зборовите: „од 1.500.000 до 2.500.000“, а во алинеја 4 по зборот „број“ се додаваат зборовите: „и структура“.

Во став 2 зборовите: „од 30.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

Во став 3 зборовите: „од 30.000 до 60.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

#### Член 4

Во член 21 став 1 зборовите: „од 50.000 до 150.000“ се заменуваат со зборовите: „од 500.000 до 1.500.000“.

Во став 2 зборовите: „од 15.000 до 30.000“, се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

Во став 3 зборовите: „од 15.000 до 30.000“ се заменуваат со зборовите: „од 150.000 до 250.000“.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### 403.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2017/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ****Член 1**

Во Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), во член 53-а зборовите „од 500 до 1.000“, се заменуваат со зборовите „од 5.000 до 100.000“.

**Член 2**

По член 84 се додава нов член 84-а, кој гласи:

**„Член 84-а**

Републичкиот секретар за правосудство и управа може судија на редовен суд, по претходна согласност на Собранието на општествено-политичката заедница што го избрало и со негова согласност, да го предложи за кандидат за избор на судија на редовен суд надвор од територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Средствата за разликата на личниот доход, за надоместокот за одвоен живот од семејството, трошоците за сместување и трошоците за превоз за избраниот судија се обезбедуваат во буџетот на Републиката.

Износот на разликата на личниот доход и надоместокот од став 2 на овој член го пропишува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**404.**

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за судовите за прекршоци, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година.

Бр. 08-2015/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ****Член 1**

Во Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85 и 11/87), по член 32 се додава нов член 32а, кој гласи:

**„Член 32а**

Републичкиот секретар за правосудство и управа, може судија на суд за прекршоци, по претходна согласност на Собранието на општествено-политич-

ката заедница што го избрало и со негова согласност, да го предложи за кандидат за избор на судија на суд за прекршоци надвор од територијата на Социјалистичка Република Македонија.

Средствата за разликата на личниот доход, за надоместокот за одвоен живот од семејството, трошоците за сместување и трошоците за превоз за избраниот судија се обезбедуваат во буџетот на Републиката во висина што ја утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

**Член 2**

Во член 52 ставот 3 се брише.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**405.**

Врз основа на член 109 од Законот за системот на општественото планирање и за општествениот план на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/79, 42/80, 29/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборст на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 21 јуни 1988 година, донесе

**ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА ВО 1988 ГОДИНА**

1. Во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87) во делот I Појдовни основи и основни задачи точка 1 став 2 зборовите: „како и“ се бришат, а на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и од мерките за остварување на економската политика на ниво на земјата што ќе се преземат по 15 мај 1988 година“.

2. Во делот II Основни показатели на развојот, во став 2 првата реченица се менува и гласи: „За остварување на предвидениот пораст на производството и услугите, неопходно е вкупниот извоз на стока да достигне износ од 665 мил. долари, што претставува номинален пораст од околу 11% во однос на остварениот во 1987 година (реално 5,0%)“. На конвертибилното подрачје извозот на стоки ќе достигне ниво од 492 мил. долари и номинално ќе се зголеми за 13,0% (реално 5,7%). Увозот на стока е неопходно номинално да се зголеми за околу 12% (реално 5,5%), со што ќе достигне обем од 868 мил. долари, а на конвертибилното подрачје 574 мил. долари или пораст од 15,5% (реално 6,8%)“.

Во став 3 по првата реченица текстот се менува и гласи: „Животниот стандард реално ќе се намали за 3,8%. Вкупните изворни приходи за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби ќе растат најмногу до однапред утврдените номинални лимити, со што ќе се создаваат услови за намалувања на учеството на овие средства во националниот доход и доходот на организациите на здружениот труд заради растоварување на стопанството и јакнење на неговата акумулативна способност“.

По став 4 се додава нов став кој гласи:

„Целната стапка на инфлација, мерена преку цените на мало, ќе изнесува 90 до 95% (декември 1988 година во однос на декември 1987 година). Со активност на сите субјекти во општеството ќе се придонесе фактичкиот пораст на цените да не ја надмине целната стапка на инфлацијата“.

3. Во делот III Активности и мерки за остварување на основните задачи, поднасловот А Подигање на економската ефикасност и пораст на производството и извозот, во точка 2 потточката (8) се менува и гласи:

„Со мерките и активностите што ќе се преземат по 15 мај ќе се создаваат услови за поголемо користење на стоковни и комерцијални кредити и врз таа основа ќе се обезбеди поредовно снабдување со сировини, репроматеријали, опрема и резервни делови за поддржување на производството за извоз и на процесот на реструктурирање на производството“.

4. Во поднасловот Б Јакнење на материјалната основа на стопанството и сзедување на потрошувачката во рамките на реалните можности на доходот во точка 2 потточка (3) по зборовите: „во висина на“ текстот до крајот на реченицата се заменува со нов текст кој гласи: „разликата меѓу однапред утврдените лимити и стапка на пораст на номиналниот доход во општественото стопанство“.

Во точката 4 став 1 точката на крајот на реченицата се заменува со заграда и се додаваат зборовите: „според кој однапред се утврдуваат номиналните лимити на пораст по одделни намени и корисници на општи и заеднички потреби“.

Став 2 се брише.

Став 3 кој станува став 2, се менува и гласи:

„Во Републиката ќе се донесе Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година со кој, на селективна основа, ќе се утврди диференциран пораст на изворните приходи по одделни намени и корисници во рамките на утврдените номинални големини“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„При утврдувањето на диференцираниот пораст ќе се поаѓа од состојбите на материјалната положба на одделните дејности, а пред сè, од нивото на личните доходи по вработен и најнеопходните материјални трошоци за тековно работење, утврдените права на корисниците согласно со важечките прописи и можностите за рационализација, водејќи сметка за приходите што се остваруваат во одделни дејности надвор од средствата и самоуправните интересни заедници“.

Потточката (1) и став 1 се бришат, а ставот 2 станува став 4.

Потточката (2) и ставовите 1, 2 и 3 се бришат, а ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6.

Потточката (3) станува потточка (1), а потточката (4) станува потточка (2).

Потточката (4) која станува потточка (2) се додава нова потточка (3) која гласи:

„(3) За остварените средства за општи општествени и за заеднички потреби над дозволеното ниво, Републиката, општините и самоуправните интересни заедници ќе ги намалуваат стапките на даноците и придонесите од доходот и личните доходи сразмерно со формираните вишоци, што ќе се усогласува по секое тримесечје“.

Потточката (5) станува точка 5, а текстот на став 1 се менува и гласи:

„5. Личните доходи (брuto), вклучувајќи ги и средствата за непосредна заедничка потрошувачка, кај сите корисници на општествени средства ќе растат до утврдените номинални граници на можен пораст со Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто личните доходи“.

Во став 2 по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Во реализација на овој општествен договор ќе се уважуваат номиналните граници на можниот пораст на бруто личните доходи“.

Потточката (6) станува точка 6.

Во точка 7 став 2, по зборовите: „девизни ефекти“ се додаваат зборовите: „и намените од примар-

ната емисија кои во 1988 година се изземени од селективната програма“.

Во став 3 зборовите: „и лимит“ се бришат.

Во точката 8 став 1 се менува и гласи:

„Политиката на цените ќе се остварува согласно со утврдените насоки на ниво на земјата за формирање на цените според условите на пазарот“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За производите и услугите од надлежност на Републиката ќе се обезбеди постанна либерализација на цените, а по потреба ќе се преземаат и мерки на непосредна контрола на цените. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија до крајот на јуни ќе донесе мерки за спроведување на политиката на цените по 15 мај 1988 година за производите и услугите од републичка надлежност“.

Став 2 станува став 3.

5. Во делот IV Активности и мерки за остварување на други задачи, во точка 4 потточката (9) се менува и гласи:

„(9) Општините во рамките на својата надлежност ќе обезбедат постанна либерализација на цените, а за производите и услугите чии цени се под непосредна контрола ќе пристапат кон отстранување на разликите во релативните односи на цените. Извршните совети на собранијата на општините и градот Скопје ќе донесат мерки за спроведување на политиката на цени по 15 мај 1988 година за производите и услугите во нивна надлежност“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-2013/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

Претседател  
на Соборот на општините,  
Илија Глигороски, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Петар Карајанов, с. р.

406.

Врз основа на член 83 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година донесе

#### О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се именува  
Милован Шиковски, претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1987/1

21 јуни 1988 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

407.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА**  
**СЕКРЕТАРОТ НА СОБРАНИЕТО НА**  
**СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста заменик на секретарот на Собранието на СР Македонија Момчило Апостолов, поради именување на друга должност.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1992/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

408.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО**  
**СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За републички советник во Собранието на СР Македонија се именува  
Момчило Апостолов, заменик на секретарот на Собранието на СР Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1993/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

409.

Врз основа на член 178 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ**  
**СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА**  
**СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста републички советник во Собранието на СР Македонија Живко Тодоровски, поради именување на друга должност.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1988/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

410.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно член 223 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА**  
**СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

За заменик на секретарот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, се именува  
Живко Тодоровски, републички советник во Собранието на СР Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1991/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

411.

Врз основа на член 178 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ**  
**СОВЕТНИК ВО СОБРАНИЕТО НА**  
**СР МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од должноста републички советник во Собранието на СР Македонија Перо Кеќкаровски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 9 јули 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1994/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

412.

Врз основа на член 338 став 1 алинеи 5 и 7, а согласно со точка 1 став 2 од Амандманот V и точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИОТ**  
**СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешуваат од функцијата членови на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

а) поради престанување со работа на републичкиот орган на управата, и тоа:

инж. Томе Малевски,  
Мирко Миронски,  
Борислав Наумовски,  
Вера Терзијева — Трочанец,  
Милован Шиковски и  
б) по лично барање:  
д-р Томислав Бундалевски.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1976/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

413.

Врз основа на точка 1 став 2 на Амандманот V на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на засадничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА  
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

За член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Димитар Анчев, претседател на Собранието на општина Неготино и директор на РО за производство на термоелектрична енергија „Неготино“ — Неготино.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1977/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

414.

Врз основа на точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 1 од Законот за определување на републички секретари и други функционери што раководат со републички органи на управата и со републички организации кои се именуваат од редот на членовите на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 13/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на засадничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И  
ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ**

За републички секретари и претседатели на републичките комитети се именуваат:

Милчо Балеовски, за републички секретар за односи со странство,

Иван Митровски, за републички секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар,

Андреј Токарев, за претседател на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина,

д-р Тито Беличанец, за претседател на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика,

д-р Саво Климовски, за претседател на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, и

Димитар Анчев, за претседател на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1979/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

415.

Врз основа на член 172 од Законот за државната управа, а согласно со Амандманот VI точка 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на засадничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ  
СЕКРЕТАРИ, НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ  
КОМИТЕТИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА  
РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ  
СО СТРАНСТВО**

Се разрешуваат од функцијата замениците на републичките секретари, на претседателите на републичките комитети и на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство поради престанување со работа на републичкиот орган на управата и тоа:

Јован Крстев, заменик на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар,

Ратко Чадиловски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство,

Борис Чаловски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство,

Ристо Андреев, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски, инж. Љубомир Тасевски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина,

Илијаз Сабриу, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд,

д-р Данаил Симовски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

д-р Шабан Шеху, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

Снежана Пановска, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за култура,

Александар Димитров, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи Милица Источка-Кнежевски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за информации,

Елена Поповска, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација, и

Цветан Станоевски, заменик на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1980/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

416.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 согласно со точка 1 став 2 од Амандманот V и точка 1 став 1 од Амандманот VI на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

Се разрешуваат од функцијата републички секретари, претседатели на републичките комитети и претседател на Републичката комисија за културни врски со странство, поради престанување со работа на републичкиот орган на управата, и тоа:

Иван Митровски, претседател на Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, д-р Томислав Вундалевски, претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство,

д-р Срѓан Керим, претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство, инж. Томе Малевски, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

Андреј Токарев, претседател на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина,

д-р Тито Величанец, претседател на Републичкиот комитет за труд,

Милован Шиковски, претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

д-р Саво Климовски, претседател на Републичкиот комитет за образование и физичка култура,

Борислав Наумовски, претседател на Републичкиот комитет за култура,

Милчо Балевски, претседател на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

Мирко Миронски, претседател на Републичкиот комитет за информации,

Вера Терзисва — Тројачанец, претседател на Републичкиот комитет за законодавство и организација, и

д-р Борис Петковски, претседател на Републичката комисија за културни врски со странство.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1978/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

417.

Врз основа на член 172 од Законот за државната управа, а согласно со Амандманот VI точка 1 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 147 од Деловникот на Собранието на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СЕКРЕТАРИ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ КОМИТЕТИ

За заменици на републичките секретари и на претседателите на републичките комитети се именуваат:

Борис Чаловски, за заменик на републичкиот секретар за односи со странство,

Илијаз Сабриу, за заменик на републичкиот секретар за општостопански работи, мало стопанство, туризам и пазар,

Ратко Чадиковски, за заменик на претседателот на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика,

Ристо Андреев, за заменик на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина,

д-р Љупчо Каровски, за заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, и

Цветан Станоевски, за заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование, наука и култура.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1981/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

418.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Поради престанок на одделни републички органи на управата, од функцијата член на републички комитет, односно републичка комисија се разрешуваат

а) Членовите на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство:

Јован Андов,  
д-р инж. Благоја Андреевски,  
Здравко Богдановски,  
Митко Бошков,  
д-р Томе Бошевски,  
Бошко Здравковски,  
Валентин Илиев,  
Томе Манасов,  
Стево Миљовски,  
Петар Мирчевски,  
м-р Томислав Новаковски,  
Лазар Поп-Лазаров,  
Алексо Стаменковски,  
Мегоди Петров,  
Ратко Трајковски и  
д-р Илија Черепналковски.

б) Членовите на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина:

д-р Костадин Грековски,  
инж. Предраг Кениг,  
д-р Благоја Колев,  
Спасе Лазаревски,  
инж. Димитар Мартулков,  
инж. Миодраг Малетиќ,  
д-р Пантелеј Миткоз,  
инж. Илија Панов,  
инж. Славе Палчевски,  
Лилјана Митевска,  
инж. Аспарух Смилевски,  
Андреја Саздов и  
Загорка Трајчевска.



в) Членовите на Републичкиот комитет за економски односи со странство:

м-р Борис Блажевски,  
Славко Божиновски,  
Томе Бислимовски,  
Александар Димитров,  
Горѓи Гошев,  
Аритон Жиков,  
Томислав Јагуриновски,  
Доше Котевски,  
Јован Крстевски,  
Митре Мојсов,  
Димитар Ортаков и  
Љупчо Поповски.

г) Членовите на Републичкиот комитет за сообраќај и врски:

Љубомир Димчевски,  
м-р Борис Колозов,  
Благоја Миновски,  
Мерџана Поповска,  
инж. Томислав Посохин,  
Танаско Симоновски,  
Светислав Курапов,  
Сандре Шикалевски,  
Панче Аврамов,  
Стерјо Наков,  
Стевица Божиновски, и  
Велимир Таневски.

д) Членовите на Републичкиот комитет за труд:

Ферид Вељан,  
Војне Горѓевски,  
Киро Зрмановски,  
Виолета Јосифова,  
м-р Јане Миљовски,  
м-р Љубе Неделковски,  
м-р Славе Ристевски,  
Крсте Секуловски,  
м-р Димитар Узунов,  
д-р Владимир Цветанов,  
Томе Биновски,  
Светозар Василевски, и  
Лилјана Крстева.

ѓ) Членовите на Републичкиот комитет за меѓународни односи:

Никола Василевски,  
Мира Јанковска,  
м-р Живко Серафимовски,  
Абрам Куковски,  
Јорѓо Хаџистерјо,  
инж. Стојан Христов,  
Ворне Чаловски,  
д-р Тодор Цунов,  
Ристо Франгов,  
д-р Борис Петковски,  
д-р Иван Катарџиев, и  
Благоја Станоевски.

е) Членовите на Републичкиот комитет за информации:

Емин Адеми,  
Иван Андреевски,  
Тодор Аџисанков,  
Димитар Башевски,  
Вранко Калеников,  
Јордан Арсов,  
Реџеп Златку,  
Никола Тодорчевски,  
Цветан Станоевски,  
Мирче Томовски, и  
Драги Аргировски.

ж) Членовите на Републичкиот комитет за законодавство и организација:

Зејнел Беговиќ,  
Елена Градишка,  
Киро Данаилов,  
Димитар Димишковски,  
Милејка Калкашлиева,  
Спасе Лазаревски,  
Стојмен Михајловски,  
д-р Ванчо Проевски,

Саид Саид, и  
Китан Стојановски.

з) Членовите на Републичкиот комитет за образование и физичка култура:

д-р Трајан Бендевски,  
инж. Александар Горгисев,  
м-р Ремзи Несими,  
Тихо Најдовски,  
Миланка Николовска,  
д-р Александар Ношпал,  
м-р Павле Рибарски,  
Иљаз Сабриу,  
Македон Славковски,  
д-р Султана Тупурковска-Поповска,  
м-р Чедо Шаревски,  
Виолета Тодорова, и  
Славчо Тасевски.

с) Членовите на Републичкиот комитет за култура:

Ташко Георгиевски,  
д-р Цветан Грозданов,  
Мелпомени Корнети,  
Димитар Малиданов,  
Мирјана Митевска,  
Фимчо Муратовски,  
Живко Новески,  
д-р Томе Саздов,  
Ненад Стојановски,  
д-р Горѓи Старделов, и  
д-р Сејфедин Сулејмани.

и) Членовите на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика:

д-р Игне Богдановски,  
проф. д-р Јован Јуруковски,  
Марика Кузмановска,  
Трајче Мукаетов,  
сан-пол. д-р Наум Наумовски,  
Раде Петровски,  
д-р Стево Стојанов,  
м-р Душко Туцаров,  
д-р Џевид Фејзули,  
д-р Петко Чадиќовски,  
Вера Черепналковска,  
Фана Кочовска-Цветковиќ, и  
Василие Чангоски.

ј) Членовите на Републичката комисија за културни врски со странство:

Иван Андреевски,  
д-р Божидар Видосевски,  
Паскал Гилевски,  
Славко Јаневски,  
Панде Колемишевски,  
Трајан Петровски,  
Властимир Николовски,  
д-р Предраг Пенушлиски,  
м-р Горан Стефановски,  
Крум Томовски,  
д-р Тодор Цунов,  
д-р Сефедин Сулејмани,  
Видос Видичевски,  
Емин Илхами,  
Томе Серафимовски,  
Иван Катарџиски,  
Мирко Апостоловски,  
Томислав Османли,  
Петар Кеќкаревски, и  
д-р проф. Александар Стојмилов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1982/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

419.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СО ОБРАКАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За членови на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина се именуваат:

Стевица Божиновски, секретар на Републичката самоуправни заседница за патишта,

Трпе Јаневски, генерален директор на Деловната заседница на патниот сообраќај „Македонија-сообраќај“ — Скопје,

д-р Благоја Колев, професор на Архитектонскиот факултет во Скопје,

инж. Миодраг Малетиќ, главен инженер во СОЗТ „ОХИС“ РО — „Енергетика“ — Скопје,

инж. Димитар Мартулков, секретар на Секретаријатот на соборите за градежништво, индустрија на градежни материјали и рудници и индустрија на неметали во Стопанската комора на Македонија,

Штерјо Наков, пом. директор на ЖТО „Скопје“ и директор на ООЗТ „Фершпед“ — Скопје,

инж. Илија Панов, претседател на Градскиот комитет за комунални работи и сообраќај при Собранието на град Скопје,

Андреја Саздов, генерален директор на ГРО „Бетон“ Скопје, и

Сандре Шикалевски, заменик на генералниот директор на ПТТ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1983/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

420.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА

За членови на Републичкиот комитет за енергетика и индустрија се именуваат:

Здравко Богдановски, дипломиран инженер, член на КРО на СОЗТ „Електростопанство“ — Скопје,

Јован Андонов, помошник генерален директор за производство и развој во СОЗТ „ОХИС“ — Скопје,

Валентин Илиев, помошник на генералниот директор на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,

Лазо Карацов, дипломиран инженер, потпретседател за развој во СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје,

Целадин Сулејмани, директор на ООЗТ Машка конфекција — „ОТЕКС“ — Охрид,

Методи Торев, генерален директор на „ИНТЕКС“ — Скопје,

Ратко Трајковски, Стопанска комора на Македонија,

д-р Илија Черепналкоски, професор на Машинскиот факултет во Скопје, и

Ѓоко Попов, потпретседател на КРО на СОЗТ „Треска“ — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1986/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

421.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничката седница на сите собори одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За членови на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, се именуваат:

проф. д-р Јован Јуруковски, директор на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство при РО Медицински факултет во Скопје,

м-р Јане Миљовски, асистент на Правниот факултет во Скопје,

м-р Душко Туцаров, генерален директор на „Реплек — Македонија“,

полк. д-р Наум Наумовски, вработен во Санитетска управа на скопската армиска област,

Трајче Соколовски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија;

Крсте Секуловски, заменик на работоводниот орган на Металскиот завод „Тито“ — Скопје,

д-р Цавид Фејзули, лекар-специјалист во Медицинскиот центар во Тетово,

д-р Владимир Цветанов, директор на Заводот за медицина на трудот — Скопје, и

Вера Черепналковска, стручно-политички работник во РК на ССРМ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1984/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р.

422.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА

За членови на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура се именуваат:

инж. Александар Георгиевски, раководител на Секторот за врски во РТС — Скопје,

д-р Цветан Грозданов, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

д-р Марјан Марјановски, професор на Правниот факултет во Скопје,

Томислав Османли, новинар во НИРО „Комунист“ — редакција за Македонија,

д-р Султана Тупурковска-Поповска, асистент на Машинскиот факултет во Скопје,

д-р Сејфедин Сулејмани, член на Претседателството РК на ССРМ,

д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот факултет во Скопје,

Македон Славковски, заменик на директорот на Центарот за насочено образование Борис Кидрич“ — Скопје, и

Насте Стојковски, директор на НИО „Студентски збор“ — Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1985/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

**423.**

Врз основа на член 41 од Законот за општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ број 18/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА**  
**КООРДИНАЦИОНОТО ТЕЛО ЗА ОПШТЕСТВЕНА**  
**САМОЗАШТИТА НА СОБРАНИЕТО НА**  
**СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешуваат од должноста членови на Координационото тело за општествена самозаштита на Собранието на СРМ, поради презафатеност

Ламбе Михајловски и  
Тодор Настовски.

За членови на Координационото тело за општествена самозаштита на Собранието на СР Македонија се именуваат:

Мутбил Бејзат, член на Комисијата на ЦК СКМ за ОНО и ОСЗ и

Јовко Јовковски, член на Советот на Републиката.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-2000/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

**424.**

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 142 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН И ЗА**  
**ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ**  
**ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА**  
**СР МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста член на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СР Македонија

Есат Имери, поради презафатеност.

За член на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СР Македонија се именува

Јуршит Рифат, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1999/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

**425.**

Врз основа на член 73 став 2, а во врска со член 89 став 1 точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА**  
**ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува од должноста судија на Округниот суд — Скопје Никола Прелиќ, поради избор за судија на Врховниот суд на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1998/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

**426.**

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 40/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
**НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**  
**— ШТИП**

1. Се разрешува од должноста претседател на Основниот суд на здружениот труд — Штип Коста Кукутанов, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Разрешувањето се врши заклучно со 11 јуни 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1997/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р **Вулнет Старова**, с. р.

427.

Врз основа на член 23 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 65/85 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУД ЗА ПРЕКРШОЦИ**

1. Се разрешува од должноста судија на Републичкиот суд за прекршоци Љубомир Јовановски, поради исполнување услови за старосна пензија.
2. Разрешувањето се врши заклучно со 25 август 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1996/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р

428.

Врз основа на член 42, од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 40/75, 6/81, 46/82 и 11/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на заедничка седница на сите собори, одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од должноста судија на Судот на здружениот труд на Македонија Димитрије Узунов, поради избор за судија на Врховниот суд на Македонија.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1995/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
д-р Вулнет Старова, с. р

429.

Врз основа на член 150 став 2 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81 и 37/87), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО**

Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основите и мерилата за формирање висината на придонесите за водостопанство, што ја донесе Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство на седницата одржана на 28 март 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2020/1  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје

Претседател  
Иван Аврамовски, с. р.

430.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1988 година, што Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 7 јуни 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2021/1  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје

Претседател  
Иван Аврамовски, с. р.

431.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ НА АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ НАДВОР ОД СФРЈ**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за воведување и висината на посебниот надоместок за употреба на делниците на Автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани надвор од СФРЈ, што Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 20 јуни 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2022/1  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје

Претседател  
Иван Аврамовски, с. р.

432.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ НА АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВОЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за воведување и висината на посебниот надоместок за употреба на делниците на

дите на автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани во СФРЈ, што Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за заштита ја донесе на седницата одржана на 20 јуни 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2023/1 Претседател  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје Иван Аврамовски, с. р.

433.

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДИГАЊЕ, ЧУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА СПОМЕНИК ФИГУРА НА СЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ БРАКАТА КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ**

1. Се усвојува Самоуправната спогодба за здружување на средства за подигање, чување, одржување, заштита и користење на опоменик фигура на словенските просветители браќата Кирил и Методиј во Скопје.

2. Се овластува д-р Саво Климовски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и претседател на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура, од името на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, да ја потпише Самоуправната спогодба.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-2024/1 Претседател  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје Иван Аврамовски, с. р.

434.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА**

Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Милка Божиќова,  
Лојза Ническа и  
Љубомир Поповски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија, се именуваат:

Димитрије Бужаровски, уредник — новинар во РТС — ООЗТ Телевизија — Скопје и

Киро Буровски, секретар на СИЗ за култура на Собранието на град Скопје.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1966/1 Претседател  
21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје Иван Аврамовски, с. р.

435.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување работоводен орган на РО Медицински факултет — Скопје, се именуваат:

Благоја Станоевски, секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија и

Каменчо Горгев, член на Претседателството на РК ССРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1969/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

436.

Врз основа на член 166 став 2, а согласно со член 241 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ**

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на ООЗТ Клиника за детски болести при Медицинскиот факултет — Скопје, се именуваат: Ленче Ставрева, виши советник во Собранието на СРМ и

Димитар Трајковски, шеф на Кабинетот на претседателот на Собранието на СРМ.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-1970/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

437.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ**

Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за

народни игри и песни „Танец“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Стојан Руменов,  
Ташко Тодоров и  
Кирил Алексов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје, се именуваат:

д-р Растислав Терзиоски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, научен советник во Институтот за национална историја — Скопје.

Драги Бошковски, секретар на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ и

Ристо Шанев, заменик на директорот на Републичкиот завод за научно-техничка соработка.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1968/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

438.

Врз основа на член 25 и член 51 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Се разрешува од функцијата претседател на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, Јосиф Курчисв, поради избор за потпретседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

За претседател на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира

Славица Урошевиќ, делегат во Соборот на здружениот труд.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1964/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

439.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА**

Се дава согласност на одлуката на Соборот на работниците на ООЗТ Национален парк „Пелистер“

— Битола со која за индивидуален работоводен орган на Паркот е именуван:

инж. Петар Василевски, индивидуален работоводен орган на РО за стопанисување со шумите „Бигла“ — Демир Хисар.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1974/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

440.

Врз основа на член 257 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ СТУДИИ ПО НОВИНАРСТВО ПРИ ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ — СКОПЈЕ**

За членови на Комисијата за утврдување предлог за именување декан на Интердисциплинарните студии по новинарство, при Факултетот за правни и политички науки — Скопје се именуваат:

Емин Салих, претседател на Комисијата за информирање на Собранието на СРМ и

Ристо Стиков, претседател на Издавачкиот совет на Делегаторскиот информатор на Собранието на град Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1973/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

441.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ**

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје се именуваат:

Милка Таќева — Глигоријевиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и

Кирил Алексовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1972/1  
21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

442.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје, со која за директор на Заводот е именувана:

Славка Каленикова, досегашен директор на овој завод.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1975/1

21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

443.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Коста Аврамовски,  
Димитар Бакев и  
Хилда Георгиевска.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје се именуваат:

Димитар Бакев, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител во АК „Тиквеш“ — Кавадарци,

Димитар Донеvски, вработен во Градскиот комитет на СКМ, и

Никола Столев, член на ИС и секретар на Секретаријатот за стопанство при Собранието на општина Чаир — Скопје.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1967/1

21 јуни 1988 година  
Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,  
Иван Аврамовски, с. р.

444.

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од функцијата претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Мирјана Гошева,  
м-р Душанка Чучевска и  
Даница Чадииковска.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје, се именуваат:

Предраг Кушевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Јелица Савинова, секретар на Комисијата за спроведување на Законот за здружениот труд на Собранието на СРМ и

Добрила Шеќеринова, самостоен документалист во Библиотеката на Собранието на СРМ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1965/1

21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје

Претседател

Иван Аврамовски, с. р.

445.

Врз основа на член 257 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 1988 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОЛЕГИЈАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за утврдување предлог за именување колегијален работоводен орган на РО Стоматолошки факултет — Скопје, се именуваат: Елена Димитријевиќ, секретар на Советот за заштита на човековата околина при РК на ССРМ и Никола Кацарски, заменик на генералниот директор на СОК во СРМ.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 21-1971/1

21 јуни 1988 година на Соборот на здружениот труд,  
Скопје

Претседател

Иван Аврамовски, с. р.

### СОДРЖИНА

396.	Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година — — —	517
397.	Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси — — —	519
398.	Закон за изменување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година — — —	525
399.	Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително здружување на дел од средствата на општествената репродукција за учество во финансирањето на изградбата на електроенергетски објекти	526
400.	Закон за изменување на Законот за внатрешни работи — — —	526
401.	Закон за дополнување на Законот за заетост за вработување — — —	526
402.	Закон за изменување и дополнување на Законот за приправниците — — —	527

403. Закон за изменување и дополнување на Законот за редовните судови — — — — —	528	429. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основите и мерилата за формирање висината на придонесите за водостопанство — — — — —	526
404. Закон за дополнување на Законот за судовите за прекршоци — — — — —	528	430. Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1988 година — — — — —	536
405. Измени и дополнувања на Резолуцијата за политиката на отварањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 во 1988 година — — — — —	528	431. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за воведување и висината на посебниот надоместок за употреба на делниците на автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани надвор од СФРЈ — — — — —	536
406. Одлука за именување секретар на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	529	432. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за воведување и висината на посебниот надоместок за употреба на делниците на автопатот Куманово — Титов Велес за возилата регистрирани во СФРЈ — — — — —	536
407. Одлука за разрешување од должноста заменик на секретарот на Собранието на СР Македонија — — — — —	530	433. Одлука за усвојување на Самоуправната спогодба за здружување на средства за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменик фигура на словенските просветители браќата Кирил и Методиј во Скопје — — — — —	537
408. Одлука за именување републички советник во Собранието на СР Македонија — — — — —	530	434. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Македонската филхармонија — — — — —	537
409. Одлука за разрешување од должноста републички советник во Собранието на СР Македонија — — — — —	530	435. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување работоводен орган на РО Медицински факултет — Скопје — — — — —	537
410. Одлука за именување заменик на секретарот на Собранието на СР Македонија — — — — —	530	436. Одлука за именување членови на Конкурната комисија за именување директор на ООЗТ Клиника за детски болести при Медицинскиот факултет — Скопје — — — — —	537
411. Одлука за разрешување од должноста републички советник во Собранието во СР Македонија — — — — —	530	437. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — —	537
412. Одлука за разрешување членови на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	530	438. Одлука за разрешување и избор на претседател на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	538
413. Одлука за избор на член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	531	439. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола — — — — —	538
414. Одлука за именување на републички секретари и претседатели на републичките комитети — — — — —	531	440. Одлука за именување членови на Комисијата за утврдување предлог за именување декан на Интердисциплинарните студии по новинарство при Факултетот за правни и политички науки — Скопје — — — — —	538
415. Одлука за разрешување заменици на републичките секретари, на претседатели на републичките комитети и на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	531	441. Одлука за именување членови на Конкурната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младици — Скопје — — — — —	538
416. Одлука за разрешување на републички секретари, претседатели на републичките комитети и претседател на Републичката комисија за културни врски со странство — — — — —	532	442. Одлука за давање согласност на Одлуката за именување директор на Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — Скопје — — — — —	539
417. Одлука за именување заменици на републичките секретари и на претседателите на републичките комитети — — — — —	532	443. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Институт за лозарство и винарство — Скопје — — — — —	539
418. Одлука за разрешување на членовите на одделни републички органи на управата — — — — —	532	444. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на народната и универзитетската библиотека „Климент Охридски“ — Скопје — — — — —	539
419. Одлука за именување членови на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — — —	534	445. Одлука за именување членови на комисијата за утврдување предлог за именување колегијален работоводен орган на РО Стomatолошки факултет — Скопје — — — — —	539
420. Одлука за именување членови на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика — — — — —	534		
421. Одлука за именување членови на Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика — — — — —	534		
422. Одлука за именување членови на Републичкиот комитет за образование, култура и физичка култура — — — — —	534		
423. Одлука за разрешување и именување членови на Координационото тело за општествена самозаштита на Собранието на СР Македонија — — — — —	535		
424. Одлука за разрешување од должноста член и за именување член на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СР Македонија — — — — —	535		
425. Одлука за разрешување од должноста судија на Окружниот суд во Скопје — — — — —	535		
426. Одлука за разрешување од должноста претседател на Основниот суд на здружениот труд — Штип — — — — —	535		
427. Одлука за разрешување од должноста судија на Републичкиот суд за прекршоци — — — — —	536		
428. Одлука за разрешување од должноста судија на Судот на здружениот труд на Македонија — — — — —	536		